



## ПОЛИТИКА

### ЗА КВАЛИТЕТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА СКОПЈЕ како реномирана фирма преку современата технологија што ја применува, а при тоа запазувајќи ги врвните технологии и стандарди врши обработка и отстранување на безопасен отпад, собирање на опасен отпад и обработка и отстранување на опасен отпад во согласност со барањата на клиентите и заштита на животната средина.

Клиентите за нас се на прво место и секогаш сме насочени кон задоволување на нивните барања и нудење на квалитетни услуги.

Тимската работа е дел од деловниот успех. Нашите принципи се засноваат на интегритет, честост и фер однос кон нашите соработници и клиентите.

Нашата цел покрај задоволување на барањето на соработниците е и стремежот кон постојано подобрување на ефективноста на системот на менаџмент со квалитет и постојана заштита на животната средина.

ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА СКОПЈЕ е посветен на своите клиенти и деловни соработници, поттикнувајќи ги вработените да ја имплементираат оваа политика преку реализација на следните активности:

- Разбирање на желбите и потребите на клиентите и обезбедување на услуги согласно нивните потреби и барања
- Да е во тек со модерната технологија врз основа на потребите на пазарот и своите клиенти;
- Следење мерење и подобрување на нивното задоволство
- Интегрирање на принципите и методологиите на менаџментот со квалитет во секојдневната пракса
- Континуирано подобрување на процесите и услугите, за остварување бенефит на сите инволвирани страни т.е корисници, добавувачи, вработени, сопственици како и општеството во целина
- Усогласеност со законските и други барања за заштита на животната средина и безбедноста и здравјето при работа;
- Заштита од загадување преку постојана контрола и намалување на загадувањето;
- Влијание врз свеста на луѓето за важноста на зачувувањето на животната средина;
- Одржување и подобрување на системот за управување со квалитет, животна средина, здравје и безбедност при работа согласно барањата на стандардите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018;
- Создавање на култура за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа;
- Воспоставување, следење и преиспитување на политиката и целите за квалитет, општите и посебни цели за животната средина и општи и посебни цели за здравје и безбедност при работа.

Скопје,  
Декември 2020 година

Директор

Коста Начевски